

Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-174
11.04 2018 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2017 ГОДИНА

- Годишен извештај за работата на друштвото
- Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Содржина

Извештај на независниот ревизор.....	4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2017	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2017	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2017	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10
1. Општи податоци	10
2. Основи за подготовка	10
3. Основни сметководствени политики.....	11
3.1 Признавање на приходи	11
3.2 Признавање на расходи	11
3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики.....	11
3.4 Недвижности и опрема	12
3.5 Залихи	12
3.6 Финансиски инструменти.....	13
3.7 Пари и еквиваленти на парични средства.....	14
3.8 Капитал и резерви	14
3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос.....	14
3.10 Наеми	14
3.11 Државни поддршки.....	15
3.12 Неизвесни средства и обврски	15
4. Управување со финансиски ризици.....	15
4.1 Фактори на финансиски ризици	15
4.2 Пазарен ризик.....	15
4.3 Кредитен ризик	16
4.4 Ризик на ликвидност	16
4.5 Останати ризици.....	17
4.6 Управување со капиталот	17
5. Клучни сметководствени проценки и мислења	17
6. Оперативни сегменти	17
7. Приходи од дејноста	17
8. Останати приходи	18
9. Потрошени материјали	18
10. Трошоци за вработените	18
11. Останати трошоци	19

12.	Финансиски приходи.....	19
13.	Финансиски трошоци.....	19
14.	Данок од добивка.....	20
15.	Нематеријални средства	20
16.	Материјални средства	21
17.	Залиха.....	22
18.	Побарувања од купувачи.....	22
19.	Краткорочни финансиски средства	22
20.	Побарување од државата.....	22
21.	Парични средства и еквиваленти	22
22.	Капитал.....	23
23.	Обврски спрема добавувачи.....	23
24.	Обврски за даноци	23
25.	Обврски спрема вработени	24
26.	Пресметани приходи.....	24
27.	Трансакции со поврзаните страни.....	24
28.	Примање на органите на управување.....	24
29.	Неизвесни обврски.....	24
30.	Настани по датумот на билансот на состојба	24
	ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	25

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2017 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки коишто се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото БИМ АД Свети Николе, на ден 31 декември 2017 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото, за претходната година која завршила на 31.12.2016 година беа ревидирани од друг ревизор, кој во својот извештај од 11.04.2017 година изрази неквалификувано мислење.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка и финансиски извештај согласно барањата на член 476 од Законот за трговски друштва. Согласно член 34 (д) од Законот за ревизија наша одговорност е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Според наше мислење годишниот извештај и годишната сметка за годината која завршува на 31.12.2017 година се конзистентни во сите материјални аспекти со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи за истиот период.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Кристина Тилиќ



Скопје, 11.04.2018



Управител

Кристина Тилиќ




ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД ЗА ГОДИНАТА КОЈА
ЗАВРШУВА НА 31.12.2017

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2017

	белешки	2017	2016
(во илјади денари)			
Приходи од дејноста	(7)	367,960	329,541
Останати приходи	(8)	17,711	9,612
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		3,383	(3,500)
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		(11)	(5,595)
Потрошени материјали	(9)	(272,798)	(224,355)
Трошоци за вработените	(10)	(30,029)	(27,831)
Останати трошоци	(11)	(23,842)	(17,686)
Амортизација		(7,680)	(7,517)
Оперативна добивка		54,694	52,669
Финансиски приходи	(12)	454	395
Финансиски трошоци	(13)	(374)	(458)
Добивка пред оданочување		54,774	52,606
Данок на добивка	(14)	(6,073)	(4,658)
Добивка по оданочување		48,701	47,948
Вкупно Сеопфатна Добивка по оданочување		48,701	47,948
Нето добивка по акција		4.993	4.916

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на состанокот одржан на ден 05.03.2018


Горѓи Стојанов
Управител




Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БИЛАНС НА СОСТОЈБА НА 31.12.2017

		(во илјади денари)	
Средства	Белешки	2017	2016
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(15)	529	461
Недвижности, постројки и опрема	(16)	57,612	62,226
Долгорочни финансиски средства		57	3,893
Вкупно нетековни средства		58,198	66,580
Тековни средства			
Залиха	(17)	137,674	116,680
Побарувања од купувачи	(18)	38,324	33,269
Краткорочни финансиски средства	(19)	41,758	30,342
Побарувања од државата	(20)	2,988	8,189
Парични средства и еквиваленти	(21)	85,148	75,965
Останати краткорочни побарувања и АВР		-	21
Вкупни тековни средства		305,892	264,466
ВКУПНИ СРЕДСТВА		364,090	331,046
Капитал и обврски			
Капитал			
Акционерски капитал		63,291	63,291
Резерви		22,207	50,765
Задржана добивка		264,867	207,830
Вкупно	(22)	350,365	321,886
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(23)	3,792	7,006
Обврски за даноци	(24)	1,757	1,163
Обврски спрема вработените	(25)	20	24
Останати краткорочни обврски			3
Пресметани приходи (ПВР)	(26)	8,156	964
Вкупно тековни обврски		13,725	9,160
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		364,090	331,046

Горги Стојанов
Управител



Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК НА ДЕН 31.12.2017

	(во илјади денари)	
	2017	2016
Парични текови од оперативни активности		
Нето добивка	48,701	47,948
Амортизација	7,680	7,517
Усогласување на капитал за откупени сопствени акции		(144)
Вредносно усогласување на залихи	518	568
Кусок	-	149
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	6,402	477
Добивка пред промени во работен капитал	63,301	56,515
Залихи	(21,513)	(2,671)
Побарувања од купувачи	(11,458)	(17,953)
Заеми	(11,416)	(29,935)
Останати побарувања и АВР	5,223	(5,060)
Останати краткорочни обврски и ПБР	7,782	(2,178)
Обврски спрема добавувачи	(3,214)	1,260
Нето парични средства од оперативни активности	28,704	(22)
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка/оттуѓување на основни средства	(3,134)	(8,195)
Нето парични средства од инвестициони активности	(3,134)	(8,195)
Парични текови од финансиски активности		
Исплатени дивиденди	(16,387)	(13,574)
Нето парични средства од финансиски активности	(16,387)	(13,574)
Промена во парични средства	9,183	(21,791)
 Парични средства на почеток на годината	 75,965	 97,756
Парични средства на крај на годината	85,148	75,965

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНите НА КАПИТАЛОТ
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2017

<i>Во илјади денари</i>	Основачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2016</u>	63,291	42,293	181,930	287,514
Нето добивка за 2016			47,947	47,947
Реинвестирана добивка		8,029	(8,029)	-
Исплатена дивиденда			(13,574)	(13,574)
<u>Состојба на 31.12.2016</u>	63,291	50,322	208,274	321,887

<i>Во илјади денари</i>	Основачки капитал	Резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
<u>Состојба со 1 Јануари 2017</u>	63,291	50,322	208,274	321,887
Нето добивка за 2017			48,701	48,701
Распределба на добивката во корист на резервите		1,659	(1,659)	-
Откупени сопствени акции корекција		(3,836)	(16,387)	(20,223)
Исплата на дивиденда				-
<u>Состојба на 31.12.2017</u>	63,291	48,145	238,929	350,364

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

На датумот на изготвување на финансиските извештаи односно на 31.12.2017 Друштвото е регистрирано со следните податоци:

Полн назив на правното лице: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе

Краток назив на правното лице: БИМ АД Свети Николе

Седиште на правното лице: Железничка бр.164 Свети Николе, Свети Николе

Датум на основање: 01.10.1964

Организационен облик: Акционерско Друштво АД

Големина на субјект: среден

Матичен број: 4043600

Даночен број: МК4025997100945

Приоритетна дејност: 23.99 –Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53,36% и 3,95% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Ѓорѓи Стојанов

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16 и 30/16) малите претпријатија во Република Македонија има обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа и на претпоставката за континуитет. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2017 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2016 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи му налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи.

Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во оценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиски извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%. [2016:10%].

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на билансот на состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Со состојба на 31 Декември 2017 и 2016 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

3.3 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата се врши под 31.12.2017

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2017 е следна:

	2017	2016
1 EUR	61,4907	61,4812
1 USD	51,2722	58,3258

3.4 Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2017 година во однос на 2016 година се следните:

	2017	2016
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

3.5 Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите давачки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за приготвување на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.6 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се недериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето.

Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.7 Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки.

3.8 Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.9 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.10 Наеми

Наемот се класифицира како оперативен наем доколку не ги пренесува суштински сите ризици и користи кои се својствени за сопственоста.

Зависно од договорот расходите на наемот во целост се признаваат како трошок на периодот.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.11 Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството

3.12 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот

4. Управување со финансиски ризици

4.1 Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на содружници и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2 Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Македонија.

Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2017	2016
Средства	57.583	52.371
Обврски	2.143	4.814
Нето (неусогласеност)	59.726	57.185

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2017 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на курсот на ЕУР. Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 1% намалување на денарот во споредба со ЕУР.

Во илјади денари	2017	2016
Загуба од курсни разлики	-597	-572

Во случај на зголемување на вредноста на денарот за 1% ефектот би бил добивка во истиот износ.

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити со 31.12.2017 година.

4.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања.

Ризикот од ненаплата во друштвото е висок во делот на побарувања поради отсуството на гаранции за наплата на обезбедените добра и услуги.

На 31.12.2017 година вкупниот износ на побарувања за кои не се обезбедени гаранции, вклучувајќи депозити во банки изнесува 38,324 илјади денари (2016: 33,269 илјади денари).

Друштвото на сметки во банки има готовина од 84,863 илјади денари [2016: 75,615 илјади денари]. Овие износи претставуваат максимална изложеност кон деловни банки на 31.12. 2017 и 2016 година респективно.

Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата. Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

4.4 Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносна резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото во текот на деловната 2017 година има остварено добивка од 48.701 илјади денари. Работниот капитал на друштвото, како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 292.167 илјади денари (2016: 255.306 илјади денари).

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

4.5 Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6 Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Ризикот од финансирање се следи преку показателите за задолженост кои во 2017 и 2016 година се како што следува:

	2017	2016
Показател на задолженост	0.000%	0.000%
Капитал/Средства	3.77%	2.77%

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2017	2016
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	84.863	75.615
Нето обврски кредити	-84.863	-75.615
Капитал	350.364	321.887
Нето обврски кредити/Капитал	-	-

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Клучна проценка и претпоставка во 2017 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Значајна претпоставка е дека вредноста на побарувањата и залихите не е значајно обезвреднета.

Функционална валута на друштвото е македонски денар.

6. Оперативни сегменти

Друштвото известува само за еден сегмент. Операциите географски се лоцирани во Република Македонија.

7. Приходи од дејноста

Опис	2017	2016
Приходи од продажба во земјата	267,497	192,581
Приходи од продажба во странство	100,457	136,863
Приходи од продажба на резервни делови и отпад	6	97
Вкупно	367,960	329,541

(во илјади денари)

8. Останати приходи

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Приходи од вредносно услогласување на залихи	6	
Вишоци	255	
Останати приходи	1,791	9,309
Приход од отпис на обврски	15,659	303
Вкупно	17,711	9,612

9. Потрошени материјали

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Трошоци за сировини и материјали	219,386	209,573
Трошоци за енергија	4,571	5,414
Потрошено гориво	665	686
Потрошени резервни делови	1,207	1,203
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	46,969	7,479
Вкупно	272,798	224,355

10. Трошоци за вработените

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Плати и надоместоци на плата (брuto)	24,982	23,573
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	5,047	4,258
Вкупно	30,029	27,831

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2017 година изнесува 70 (2016: 69) вработени.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

11. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Транспортни услуги	4,781	4,813
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	397	444
Услуги за одржување и заштита	559	4,258
Комунални услуги	537	439
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	216	102
Останати услуги	3,410	781
Трошоци за спонзорства и донации	105	98
Трошоци за репрезентација	584	552
Трошоци за осигурување	191	196
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	703	652
Даноци кои не зависат од резултатот	590	641
Вредносно усогласување на залихи	518	568
Кусок		149
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	6,402	477
Расходи за дополнително одобрени попусти	4,385	2,039
Останати расходи од работењето	464	1,477
Вкупно	23,842	17,686

12. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	239	51
Останати финансиски приходи		34
Позитивни курсни разлики	215	310
Вкупно	454	395

13. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Негативни курсни разлики	374	458
Вкупно	374	458

14. Данок од добивка

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

	(во илјади денари)	
	2017	2016
Добивка пред оданочување	54.774	52.605
Непризнаени расходи	7.614	2.009
Намалување за реинвестирана добивка	-	1.659
Даночна основа	60.729	46.584
Пресметан данок 10%	6.073	4.658

15. Нематеријални средства

(во илјади денари)	
Опис	Софтвер и останати права
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2017	461
Зголемувања во тековната година	114
Состојба со 31.12.2017	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Трошок за годината-аморт.	(46)
Состојба со 31.12.2017	(46)
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2016	79
Зголемувања/намалувања во текот на годината	382
Состојба со 31.12.2016	461
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2016	
Трошок за годината-аморт.	
Состојба со 31.12.2016	-
Нето состојба со 31.12.2017	529
Нето состојба со 31.12.2016	461
Нето состојба со 31.12.2015	79

16. Материјални средства

(во илјади денари)

Опис	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Вложувања во тек	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2017	4,788	86,023	82,695	1,079	174,585
Зголемувања/намалувања во текот на годината		316	396	2,309	3,021
Пренос од вложувања во тек			2,057	(2,057)	-
Состојба со 31.12.2017	4,788	86,339	85,148	1,331	177,606
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2017	-	(66,153)	(46,206)	-	(112,359)
Трошок за годината-аморт.		(1,720)	(5,915)		(7,635)
Состојба со 31.12.2017	-	(67,873)	(52,121)	-	(119,994)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2016	1	86,023	81,619	989	168,632
Зголемувања/намалувања во текот на годината	4,787		2,936	90	7,813
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)			(1,860)		(1,860)
Состојба со 31.12.2016	4,788	86,023	82,695	1,079	174,585
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2016		(64,348)	(42,354)		(106,702)
Трошок за годината-аморт.		(1,805)	(5,712)		(7,517)
Намалувања (расхододувања, отуѓувања)			1,860		1,860
Состојба со 31.12.2016	-	(66,153)	(46,206)	-	(112,359)
Нето состојба со 31.12.2017	4,788	18,466	33,027	1,331	57,612
Нето состојба со 31.12.2016	4,788	19,870	36,489	1,079	62,226
Нето состојба со 31.12.2015	1	21,675	39,265	989	61,930

17. Залиха

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Суровини и материјали на залиха	81,444	64,277
Залиха на резервни делови	3,151	3,058
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	4,983	4,823
Залиха на производи за продажба	48,095	44,521
Вкупно	137,674	116,680

18. Побарувања од купувачи

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Побарувања од купувачи во земјата	29,335	33,915
Побарувања од купувачи во странство	8,989	10,206
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	-	3,814
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	-	(14,666)
Вкупно	38,324	33,269

19. Краткорочни финансиски средства

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Краткорочно орочени денарски средства	41,758	30,342
Вкупно	41,758	30,342

20. Побарување од државата

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	2,988	8,079
Останати побарувања од државата	-	110
Вкупно	2,988	8,189

21. Парични средства и еквиваленти

	(во илјади денари)	
Опис	2017	2016
Парични средства на трансакциски сметки во денари	36,269	33,450
Парични средства во благајна во денари	93	44
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	48,594	42,165
Парични средства во благајна во девизи	30	9
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	161	296
Вкупно	85,148	75,965

22. Капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото заклучно со 31.12.2017 година изнесува 63,290 илјади денари (2016: 63,290 илјади денари) и се состои од 10,155 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите.

Заклучно со 31.12.2017 друштвото има откупено 401 сопствени акции во вкупен износ од 3,836 илјади денари.

Согласно Законот за данок на добивка даночната стапка е 10%. Данок на добивка не се плаќа на задржаните добивки.

Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи зголемена за непризнаените расходи, намалена за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања во тековната година.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2017 друштвото има исплатено дивиденда во износ од 16,387 илјади денари (2016:13,574 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2017 изнесува 238,929 илјади денари (2016: 208,274 илјади денари).

23. Обврски спрема добавувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Обврски спрема добавувачи во странство	2,143	4,814
Обврски спрема добавувачи во земјата	1,649	2,192
Вкупно	3,792	7,006

24. Обврски за даноци

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Обврски за данокот на додадена вредност	-	44
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	1,757	1,104
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	-	16
Вкупно	1,757	1,163

25. Обврски спрема вработени

Опис	(во илјади денари)	
	2017	2016
Обврски за останати надоместоци на вработени	20	24
Вкупно	20	24

26. Пресметани приходи

Друштвото со 31.12.2017 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања во износ од 8,156 илјади денари (2016: 964 илјади денари)

27. Трансакции со поврзаните страни

Друштвото нема трансакциите со поврзани страни со датумот на финансиските извештаи.

28. Примање на органите на управување

	Нето приходи (31.12.2017)
Нето плата	3.412.485
Нето надоместоци за членови на Одбор на Директори	295.496
Останати нето надоместоци	273.048
Вкупно	3.981.029

29. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

30. Настани по датумот на билансот на состојба

Нема значајни настани кои се случиле по датумот на билансот на состојба, кои влијаат на финансиските извештаи и кои треба да бидат обелоденети.

ЗАВРШНА СМЕТКА И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали

БИМ АД Свети Николе

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	58.197.852,00			66.580.032,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	529.191,00			460.981,00
3	-- Издатоци за развој	79.265,00			79.265,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	449.926,00			381.716,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	57.611.529,00			62.225.968,00
10	-- Недвижности (011+012)	21.420.554,00			22.824.535,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	16.633.099,00			18.037.080,00
13	-- Постројки и опрема	33.614.884,00			36.846.761,00
14	-- Транспортни средства	988.525,00			1.439.995,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	251.149,00			35.229,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.331.738,00			1.079.448,00
19	-- Останати материјални средства	4.679,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	57.132,00			3.893.083,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)				3.893.083,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата				3.893.083,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	305.892.917,00			264.466.120,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	137.674.895,00			116.680.121,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	81.445.409,00			64.275.042,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	8.134.112,00			7.883.699,00
41	-- Залихи на готови производи	30.871.613,00			27.489.083,00
42	-- Залихи на трговски стоки	17.223.761,00			17.032.297,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	41.311.444,00			41.478.793,00
47	-- Побарувања од купувачи	38.323.730,00			33.268.377,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	2.987.714,00			8.189.316,00
50	-- Побарувања од вработените				21.100,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	41.758.410,00			30.342.000,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	41.758.410,00			30.342.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	85.148.168,00			75.965.206,00
60	-- Парични средства	84.986.831,00			75.668.739,00
61	-- Парични еквиваленти	161.337,00			296.467,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА	364.090.769,00			331.046.152,00

	(001+035+036+044+062)		
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	10.054.914.543,00	
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	350.364.659,00	321.886.235,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00	63.290.693,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	3.835.950,00	
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00	9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	42.875.543,00	41.216.315,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00	12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	3.835.950,00	3.835.950,00
74	-- Останати резерви	26.381.529,00	24.722.301,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	189.784.002,00	159.883.046,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	48.701.094,00	47.946.905,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	5.569.565,00	8.196.369,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	5.569.565,00	8.196.369,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	3.792.025,00	7.005.429,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции		3.332,00
100	-- Обврски кон вработените	20.081,00	24.350,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.757.459,00	1.147.652,00
108	-- Останати краткорочни обврски		15.606,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	8.156.545,00	963.548,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	364.090.769,00	331.046.152,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	10.054.914.543,00	

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	385.670.952,00			339.152.285,00
202	-- Приходи од продажба	367.959.733,00			329.540.475,00
203	-- Останати приходи	17.711.219,00			9.611.810,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	27.489.083,00			30.988.612,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	30.871.612,00			27.489.083,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	334.359.543,00			282.984.619,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	272.797.574,00			224.354.840,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	10.725,00			5.595.440,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	8.785.426,00			10.837.002,00
212	-- Останати трошоци од работењето	3.582.606,00			3.368.218,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	30.028.954,00			27.831.475,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.011.945,00			16.305.569,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.219.088,00			1.121.521,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	6.751.298,00			6.145.042,00
217	-- Останати трошоци за вработените	5.046.623,00			4.259.343,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.680.963,00			7.517.201,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	517.561,00			567.752,00
222	-- Останати расходи од работењето	10.955.734,00			2.912.691,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	453.791,00			395.461,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	238.859,00			50.684,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	214.932,00			310.445,00

233	-- Останати финансиски приходи		34.332,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	373.739,00	458.270,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14,00	
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	373.714,00	458.256,00
243	-- Останати финансиски расходи	11,00	14,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	54.773.990,00	52.605.328,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	54.773.990,00	52.605.328,00
252	-- Данок на добивка	6.072.896,00	4.658.423,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	48.701.094,00	47.946.905,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	70,00	69,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	48.701.094,00	47.946.905,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	48.701.094,00	47.946.905,00
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	4.796,00	4.722,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција		4.722,00
269	-- Добивка за годината	48.701.094,00	47.946.905,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	48.701.094,00	47.946.905,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
601	-- Набавна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (интерен проект)	79.625,00			79.265,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект	79.625,00			79.265,00
608	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.265,00			79.265,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	495.331,00			381.716,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	45.405,00			
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	449.926,00			381.716,00
625	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	27.924.482,00			27.924.482,00
629	-- Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	17.836.597,00			17.138.485,00
630	-- Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	10.087.885,00			10.785.997,00
631	-- Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	80.560.370,00			52.319.652,00
633	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	63.927.271,00			45.068.586,00
634	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	16.633.099,00			7.251.066,00
635	-- Набавна вредност на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
637	-- Акумулирана амортизација на објекти од нискоградба	5.778.406,00			5.778.406,00
638	-- Сегашна вредност на објекти од нискоградба (< или = АОП 012 од БС)	0,00			
639	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема	787.936,00			787.936,00
641	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема	787.936,00			787.936,00

642	- - Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 012 од БС)	0,00	
643	- - Набавна вредност на компјутерска опрема	2.787.101,00	2.295.005,00
645	- - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	2.221.291,00	2.280.827,00
646	- - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)	565.810,00	14.178,00
656	- - Книги, слики, вајарски дела, музејски експонати, предмети од архивска граѓа и слично	4.680,00	4.680,00
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	41.758.410,00	30.342.000,00
666	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)		3.893.083,00
670	- - Трговски кредити и аванси дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата		5.984,00
679	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	59.454.743,00	59.454.743,00
684	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	8.156.545,00	963.548,00
692	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	226.279.026,00	160.357.449,00
693	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	141.476.103,00	175.475.110,00
696	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	199.110,00	221.400,00
699	- - Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)		68.000,00
703	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	254.608,00	
704	- - Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)		302.756,00
711	- - Приходи од наплатени пенали, неподигнати капари, отстапини, награди и слично (< или = АОП 203 од БУ)	1.704.582,00	
712	- - Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	15.658.932,00	7.797.620,00
713	- - Приходи од даноци и придонеси (< или = АОП 203 од БУ)	86.528,00	330.074,00
716	- - Расходи на продадени производи и услуги	331.350.752,00	286.942.418,00
717	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	223.561.475,00	224.354.840,00
718	- - Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	33.900.613,00	34.744.892,00
719	- - Прехранбени артикли (< или = АОП 208 од БУ)	834.108,00	867.451,00
720	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	263.999,00	321.969,00
721	- - Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	6.132.912,00	7.687.879,00
723	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	53.790,00	39.359,00
724	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	226.135,00	120.361,00
725	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.546.687,00	5.380.191,00
727	- - Потрошени резервни делови и материјали за	1.185.523,00	1.090.578,00

	одржување (< или = АОП 208 од БУ)		
728	- - Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	252.575,00	251.956,00
729	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.780.541,00	4.812.898,00
731	- - ППТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	397.419,00	443.711,00
741	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	44.686,00	44.144,00
742	- - Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	388.575,00	250.067,00
744	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.218.635,00	660.000,00
745	- - Помощи (< или = АОП 217 од БУ)	64.500,00	21.700,00
747	- - Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	652.278,00	660.814,00
752	- - Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)	696.888,00	408.000,00
753	- - Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	559.598,00	486.561,00
754	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	12.910,00	14.855,00
756	- - Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	68.333,00	
757	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	328.103,00	144.000,00
758	- - Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	40.313,00	76.468,00
759	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	584.339,00	552.019,00
760	- - Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	191.589,00	196.251,00
761	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	703.457,00	652.664,00
762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	160.887,00	499.279,00
764	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	83.967,00	142.385,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	1.298.999,00	
766	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)		15.430,00
769	- - Исплатени дивиденди	16.256.667,00	12.119.760,00
770	- - Реинвестирана добивка	1.659.229,00	8.029.847,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	70,00	68,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2176	- 23.99 - Производство на други неметални минерални производи, неспомнато на друго место	384.475.039,00			
2420	- 49.41 - Товарен патен транспорт	468.596,00			
2442	- 56.10 - Ресторани и останати објекти за подготовка и послужување на храна	1.181.108,00			

Потпишано од:

Gjorgi Stojanov

stojanov@bim.com.mk

CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
 Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
 Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПОДГОТВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 год.
на БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ**

_____ 2018 год.
Св.Николе

Подносител,
Генерален директор
Дипл.екк. Ѓорги Стојанов

ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали .

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул.Железничка бр.164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2017 година ја заврши успешно остварувајќи позитивен финансиски резултат во работењето .

Во текот на работењето во целата година не пратеја одредеа одредени позитивни и негативни објективни околности.Како позитивни околности би ја напоменале градежната експанзија која беше присутна во изградбата на патиштата во нашата земја.БИМ а.д. Св. Николе како единствена, најстручна компанија на територијата на земјата и во регионот успеа да скоро целокупното градење од полибим на територијата на Р. Македонија биде од производството на нашата компанија.Исто така добар дел на полибим беше реализирано и на територијата во Косово.

Позитивна околност беше и тоа што цената на нафтата и нафтените деривати како главна суровина за производство на битумен и битуменски производи претежно во годината се движеше на релативно ниско ниво.Одредено нарушување и позначително зголемување на нафтата се почувствува само на крајот на годината во последните неколку месеци.

Релативно ниската цена на битуменот придонесе за ниска цена на нашите производи, односно на производите на црната изолација споредено со цените на заменливите производи за нив.Ниските цени на нашиот тип на хидроизолација придонесуваше за одржување на побарувачката на пазарот на нашите производи.

Како негативна околност би ја издвоиле нестабилната политичка состојба во земјата, спорото конституирање на Владата на Р.Македонија и сл. кое лошо се одразува на континуитетот на производството на компанијата.Општата регионална па и светска економска криза придонесува голем број на конкурентски технолошки посовремени фирми да вршат притисок на пазарот во земјата и регионот што е негативна околност за компанијата. Во потрагата по пазар многу конкурентски компании водат дампиншка политика на цени при што сме принудени одредени производи да ги пласираме на пазарот на нивото на цената на чинење или на границата на економичност и рентабилност на производството. Посебно е изразен проблемот со масовното внесување во земјата и регионот на втора класа на битуменски хидроизолациони ленти од цела Европа.Бидејќи во земјите од Европа не е дозволено

вградување на производи од втора класа тие компании сакаат да се ослободат од ова производство нудејќи ги по никакви цени односно цени далеку испод цената на чинење на производите од овој тип во дејноста.

БИМ а.д. Свети Николе води многу успешна политика на распоредување на добивката со години на назад, при што секогаш само еден дел од добивката ја наменува за дивиденда со што се овозможува компанијата да има висок степен на финансиска ликвидност што е многу битен елемент за идно успешно работење на компанијата.

Што се однесува до изворите на средствата за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни субјекти.

БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиската ликвидност и финансиската сигурност.

БИМ а.д. Свети Николе и во 2017 година како и во претходните години работи претежно со познати купувачи кои по број се исти како и во претходните години. Имаме мало и незначително менување на структурата на купувачите значи влезени се еден до двајца нови купувачи, а за сметка на нив излезени се еден до двајца стари купувачи. Автоматски со тоа БИМ а.д. обезбедува да нема некои позначителни потреси за фирмата кога некој од купувачите од разни причини повеќе не е купувач на БИМ а.д.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно внимание се посветува на развојната програма, односно на изнаоѓањето на нови технологии и нови производи кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото. Водејќи се од желбата да се задоволат потребите на деловни партнери и во текот на 2017 година се воведени нови производи, од кои најголем дел се направени во сопствената лабораторија на БИМ а.д.

Во текот на 2017 година во реализацијата на своите готови производи БИМ а.д. Св. Николе имаше склучено големи зделки со Синохидро а, зделка со заинтересирана страна немаме склучено.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 1.015.500,00 евра поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 401 сопствена акција.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2017 година изнесува 386.044.691 ден.

Вкупниот приход со 116.5 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка

пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 54.773.991 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 6.072.896 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 48.701.094 ден.

Исплатената бруто плата за 2017 година изнесува 24.982.331 ден.

Исплатената нето плата за 2017 година има вредност од 17.011.945 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени, по часови работа, 70, добиена е просечната месечна нето плата во вредност од 20.252 ден.

Членови на одбор на директори на БИМ а.д. ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Стојанов Ѓорги-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	784.133
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	117.048

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	822.436
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	73.824

Неизвршен член на О.Д. Владимир Гилев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	382.786
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	73.824

-Примања како советник во Советот на Општина Свети Николе во нето износ од 111.056

Неизвршен член на О.Д. Драгољуб Николов , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	334.484
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	17.087

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	651.836
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	56.837

Неизвршен член на О.Д. Слободан Ивановски , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето плата	436.810
-нето регрес за годишен одмор	16.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	56.837

Неизвршен член на О.Д. Василка Стоилова , има примања во БИМ а.д. во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	17.087
--------------------------------	--------

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2017 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2011 година.....	95,00 %
-за 2012 година.....	96,30 %
-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %
-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96.23 %

Показателот за финансиската стабилност од 96,23 % на ден 31.12.2017 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства, има големо учество, т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2011 година.....	186,43 %
-за 2012 година.....	154,87 %
-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162.67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %

Показателот од 178,92 % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2011 година.....	669,37 %
-за 2012 година.....	570,10 %
-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %

-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %

Показателот од 602,02 % укажува на тоа дека на 31.12.2017 год. сме биле добро кредитно способни, бидејки изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2011 година.....	4,98 %
-за 2012 година.....	3,62 %
-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %

Степенот на задолженост на 31.12.2017 година задоволува бидејки обврските се помали од изворите на средствата и тоа помали со доста голем процент.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2011 година.....	524,62 %
-за 2012 година.....	313,80 %
-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1010,64 %

Показателот од 1010,64 % укажува на тоа дека на 31.12.2017 година задолженоста задоволува бидејки побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2017 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.030,67 %
-за 2012 година.....	1.042,60 %
-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 3.020,30 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2016 година изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	1.812,42 %
-за 2012 година.....	2.368,70 %
-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2416,18 %
-за 2016 година.....	3226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста посматрана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2017 година.....	15.183 тони
----------------------	-------------

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	109,16 %
-за 2012 година.....	104,60 %
-за 2013 година	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %

Показателот од 116,53% укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејки се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагагле и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	17,66 %
-за 2012 година.....	4,90 %
-за 2013 година	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %

Показателот од 15,04 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	2,45 обрти
----------------------	------------

-за 2012 година.....	1,34 обрти
-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1.20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти

Показателот за обртни средства од 1,26 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2011 година.....	18,49 %
-за 2012 година.....	5,00 %
-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %

Профитната стапка за 2017 година од 13,9 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.

Генерален директор
Димитрие Стојанов

